



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-ИНС-01

рок: 26.01.2015 г.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

бр.1, 02.01.2015 г.



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а ја спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

ЗАБЕЛЕШКА

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени на инфо-сесиите одржани од 15 до 19.12.2014 година, како и оние пристигнати по електронска пошта или преку телефон до линијата за поддршка.

Одговорите се групирани според документите на повикот: Водич, Само-оценка, Пријава, како и неколку општи прашања на почетокот и крајот кои се однесуваат на овој повик. Одговорите на прашањата кои не се однесуваат конкретно на овој повик, ќе бидат објавени дополнително во делот на веб-страницата насловен како Најчесто поставувани прашања.

	Прашање	Одговор
	А. ОПШТО	
1.	Дали може да ги опишете точните чекори за аплицирање?	Во формуларите за аплицирање достапни на http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/formulari се дадени сите насоки за аплицирање. Презентациите од информативните сесии се достапни на веб-страницата на Цивика мобилитас.
	Б. ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИТЕ	
	Исклучивост	
2.	Ако граѓанска организација добие институционален грант, дали може да аплицира и за друг?	Да, но само за мали грантови, а ќе може да се администрираат и ад-хок грантови во име на неформалните, нерегистрирани актери на граѓанското општество.
3.	Дали може да се аплицира за институционален грант + друг?	
4.	Доколку во првите 2 години аплицираме (и добиеме) институционален грант за тие 2 години, дали третата година смеете да аплицираме за акциски грант?	Не.
5.	Дали ако добиеш акциски грант, подоцна можеш да конкурираш за институционален грант?	Не.
	Приоритети (1.3.)	
6.	Темата “миграции” што подразбира?	Улогата на граѓанските организации во областа на миграциите и можните придобивки. На пример, како граѓанските организации може да го искористат потенцијалот на македонската дијаспора во Швајцарија за придонес во општествените промени во Македонија или пак потенцијалот на македонската дијаспора за позитивниот развој на Македонија.

7.	Дали грантовите се ограничени на одредени региони?	Не, напротив. Географското покривање на сите осум плански региони е еден од приоритетите на првиот повик за институционални грантови.
8.	Би сакал да знам дали оваа поддршка се однесува и на сферата од спортот?	Спортот не е исклучен, но не е еден од приоритетните сектори.
Грантови (1.5.)		
Број на пријави (1.5.1.)		
9.	Дали може две организации (партнери) да аплицираат за институционален грант?	Не. За институционален грант една пријава (апликација) може да поднесе само едно здружение/фондација (видете дел 1.5.1.).
Времетраење (1.5.2.)		
10.	На кој временски период се однесува грантот?	Грантовите се предвидени за три години, а апликантите може да побараат поддршка и за пократок период (1 или 2 години).
11.	Апликациите дали се за едногодишен грант?	Може да бидат за 1, 2 или 3 години.
12.	Дали грантот мора да трае одреден број на години (1/2/3) или пак може неговото времетраење да биде и во месеци изразено (пр. 18 месеци)?	Нема пречка да се побара поддршка и за одреден број месеци, но се преферираат годишни алокации.
13.	Дали се календарски или фискални циклусите на грантовите?	Циклусите на грантови се годишни (пр. од март 2015 до февруари 2016 г.) за периоди од една до три години.
14.	Дали финансиската поддршка ќе почне од март за оние ГО кои ќе аплицираат до јануари?	Според планираната динамика финансиската поддршка треба да започне во април, но тоа е подложно на промени зависно од обемот на поднесените пријави и нивната оценка.
15.	Дали договорите се потпишуваат на 3 години (доколку се бара грант за 3 години) или ќе се продолжува година по година?	Договорите ќе бидат на три години (доколку барањето е за три години), но после секоја година ќе има оценка која ќе подлежи на одобрување од Комитетот за избор на грантови.
16.	Дали при аплицирање за грант во времетраење од 3 години, потребно е да се аплицира со 3 годишен план?	Да. Патоказите треба да имаат 3 годишен фокус но работен план не е потребен во оваа фаза.
Пресметка на грант (1.5.3.)		
17.	Дали има ограничување во максимален годишен буџет на организацијата, и дали големината на буџетот значи неисполнување на критериумите за пријава за институционален грант?	Нема ограничување во однос на годишните буџети на организациите. Има ограничување од 40,000 ЦХФ на годишно ниво на износот на побараниот грант (видете дел II од Пријавата и дел 1.5.3 од Водичот за апликанти).
18.	Во однос на 30% од буџетот: Дали е исклучувачки критериум ако на пример граѓанската организација апликант имала буџет од 120.000 евра во просек изминативе 3 години?	Не. Буџетот на организациите не е исклучувачки критериум.
19.	Односот на буџетот дали е критериум?	Не. Буџетот на организациите не е исклучувачки критериум. Може да аплицираат и организации со 0 буџет. Комитетот за избор на грантови може да го земе и тоа предвид (како и тие за регионална или секторска припадност) при конечниот избор на грантисти.

	Ко-финансирање (1.5.4.)	
20.	Дали може да се побараат средства за предвременно кофинансирање?	Само како дел од Патеките.
	Критериуми за подобност (2.)	
	Апликанти (2.1.1.)	
21.	Кои се критериумите кои треба да ги исполни граѓанската организација?	Да е регистрирана според Законот за здруженија и фондации (од 2010 година) и да ги има подготвено, поднесено и објавено своите финансиски извештаи кои ги покриваат последните 3 години (доколку е применливо) според ЗЗФ (види дел 2.1.1. од Водичот).
22.	Дали може подружница на странска фондација да аплицира за институционален грант?	Да, доколку е регистрирана според Законот за здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
23.	Дали на грантовите за институционален развој може да аплицираат здруженија на граѓани кои вршат истражувачка дејност?	Да, доколку се регистрирани според Законот за здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
24.	Ќе ве молиме да ни кажете дали културните организации се подобни за финансирање?	Да, ако се регистрирани според Законот за здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
25.	Дали националноста е критериум?	Доколку се мисли на тоа каде е регистрирано здружението / фондација, да, истото мора да е регистрирано во Македонија. Доколку се мисли на меѓуетнички односи, тоа не е критериум.
26.	Дали под овој повик е подобра идејата за организирање на семинар на тема „Релација на стрип и општество“ со опции тој да биде на државно и на интернационално ниво?	Во оваа фаза на повикот, не е дозволено да се коментираат конкретни идеи за апликации. Имајте предвид дека е ова повик за институционален (организациски), а не за акциски (проектен) грант.
27.	Дали оние ГО коишто добиле грант од ЦИРа ќе се земат предвид?	Повикот овозможува еднаков пристап за сите здруженија и фондации.
28.	Што можат да очекуваат млади организации во текот на овој процес, со оглед на тоа што очигледно им се нуди повеќе на тие со континуитет?	Повикот овозможува еднаков пристап на сите регистрирани здруженија и фондации.
29.	Дали млади организации имаат можност да добијат институционален грант?	Да, доколку се регистрирани според Законот за здруженија и фондации (види дел 2.1.1.).
30.	Дали е одреден периодот до кога треба да е регистрирана граѓанската организација?	Не. Може да се пријави било која организација регистрирана според Законот за здруженија и фондации, до крајниот рок на повикот – 26.01.2015 година.
31.	Што со оние организации кои се основани оваа година и сеуште не можат да прикажат буџет?	Доколку се регистрирани (според Законот за здруженија и фондации), тие можат да аплицираат. Во делот II. Барање за грант, треба да наведат 0.
	Ко-апликанти (2.1.2.)	
32.	Дали се бараат (се потребни) партнери за институционален грант?	Не.

	Трошоци (2.3.)	
33.	За што можат да бидат користени средствата од грантот?	Во делот 2.3. од водичот за апликантите се наведени подобните и неподобните трошоци.
34.	Дали може институционалниот грант да се користи за плати за персоналот?	Да, во делот 2.3. од водичот за апликантите се наведени подобните и неподобните трошоци.
	В. САМО-ОЦЕНКА	
35.	Кои очекувања треба да ги исполни самооценката?	Самооценката (прашалникот и резимето) треба да им помогне на организациите да ги согледаат своите силни и слаби страни и врз основа на тоа да ги формулираат Патоказите, односно своите планови/предлози за организациско јакнење и развој.
36.	Дали упатството објавено на сајт ги содржи сите прашања од онлајн прашалникот?	Прашалникот објавен на веб-страницата на Цивика мобилитас во делот „формулари за аплицирање“ т.е. http://civicamobilitas.mk/images/docs/CM-INS-001-Prasalnik_za_samoocenka.pdf е содржински идентичен со он-лајн прашалникот.
37.	Дали под партиципативен начин на пополнување на самооценката дали се мисли на пополнување на прашалникот со партиципација на членовите на ГО?	Да, се мисли на што повеќе од конституентите. Повеќе информации за самооценката може да најдете во третата презентација, објавена на: http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/info-sesii .
38.	Што се подразбира под партиципативно пополнување на самооценувањето?	Вклучување на дел од луѓето од организацијата (членови, волонтери, персонал, управни органи, корисници, целни групи и сл.) во текот на спроведувањето на самооценката.
39.	Ако во минатото сме правеле самооценка, дали треба/може да се повикаме и на претходните учесници во самооценката?	Да.
40.	Можно ли е да се вклучат и резултати од претходно поминат процес на самооценка? Дали се наведуваат и учесниците од нив како партиципиенти во самооценката?	Да, може да ги земете предвид во правењето на оваа самооценка, со наведување во резимето или во прилозите дека сте ги земале предвид наодите од претходни самооценки.
41.	Дали во прашалникот се внесуваат волонтери со кои се нема договори на дело?	Со волонтерите не се склучуваат договори за дело. Доколку мислите на договори за волонтерство, да, може да се внесат сите лица кои ги даваат своите лични услуги, знаење и вештини за придонес во заедницата преку вашата ГО, доброволно и без надоместок без разлика дали имате склучено договори за волонтерство или имаат волонтерски книшки.
42.	Дали волонтерите во ГО мора да имаат волонтерска книшка?	Не. Под волонтери се подразбираат конституентите, кои ги даваат своите лични услуги, знаење и вештини за придонес во заедницата преку вашата ГО, доброволно и без надоместок без разлика дали имате склучено договори за волонтерство или имаат волонтерски книшки.

43.	Дали клубовите се “branch office” или се сметаат како членство?	Да. Сојузите, мрежите, платформите и сл. (делот од Прашалникот за самооценка 3.3). Членови може да го одговараат за нивните членови (физички или правни лица).
44.	Бидејќи активностите на организацијата се волонтерски и немаат буџет, што треба да се внесе во прашалникот во делот буџет?	Се внесува 0.
45.	Јас го пополнив прашалникот за самооценување, но во разговор со моите членови, размислувам за некои корекции во одговорите. На информативната сесија која се одржа денес во Holiday Inn дознав дека може да се поништи и пак да се внесе прашалникот, но кога го стискам линкот за прашалникот ја добивам следната порака: - За жал, не ви е дозволено да пристапите на анкетава. - This invitation has already been used. Ве молам да ми одговорите дали ќе може да направиме повторно пополнување на прашалникот и на кој начин.	Можете од друга адреса на вашата организација повторно да го одговорите прашалникот. Цивика мобилитас ќе ја земе предвид самооценката која ќе биде поднесена на хартија и електронски заедно со пријавата.
46.	Анкетата за самопроценка е потполнета од наша страна за што добивме и повратен маил. При тоа не ни даде опција да ја испечатиме и сочуваме електронски одговорената анкета.	Опцијата за печатење се појавува во следен прозорец по поднесувањето. Ве молиме внимавајте, по последното прашање има дадено насока за понатамошните чекори, поточно дека по поднесувањето ќе може да се отпечати. Можете од друга адреса повторно да пристапите до самооценката и да го одговорите прашалникот. Цивика мобилитас ќе ја земе предвид самооценката која ќе биде поднесена на хартија и електронски заедно со пријавата. Повеќе информации за самооценката може да најдете во третата презентација, објавена на: http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/info-sesii
47.	Дали е можно да се прават корекции пред печатење на самооценката?	Не може да се навраќате на поединечни делови или прашања, но може да ја одберете опцијата „излези и исчисти анкета“ и одново да го одговорите прашалникот. Повеќе информации за самооценката може да најдете во третата презентација, објавена на: http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/info-sesii
48.	19. Дали е можна корекција на прашањата внесени во прашалникот?	Не може да се навраќате на поединечни делови или прашања, но може да ја одберете опцијата „излези и исчисти анкета“ и одново да го одговорите прашалникот. Повеќе информации за самооценката може да најдете во третата презентација, објавена на: http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-01/info-sesii

49.	Дали при аплицирање прашалникот се праќа само онлајн?	Не. Покрај испраќањето онлајн, потребно е да се поднесе на хартија и електронски, заедно со пријавата за грант.
50.	Која методологија се користи за калибрација на резултатите од самооценката/прашалникот?	Прилагодена методологија на Индексот на граѓанското општество на организациско ниво и во согласност со Теоријата на промени на Цивика мобилитас.
51.	Откако ќе се калибрираат резултатите врз основ на одговорите наведени во прашалникот, кога ќе бидат достапни резултатите?	Квантитативните податоци од самооценката (вклучително организацискиот дијамант) нема да се достапни пред крајниот рок за овој повик (26.01.2015 г.). Тие ќе бидат достапни по завршувањето на изборот на грантистите.
52.	Кога организациите ќе добијат резултати од самооценувањето и интерпретација на истите?	Квантитативните податоци од самооценката (вклучително организацискиот дијамант) ќе бидат достапни по завршувањето на изборот на грантистите. Во рамките на овој повик, секоја организација треба самата да ги утврди и интерпретира наодите.
Г. ПРИЈАВА		
Профил (I.2.)		
53.	Во делот “сектори на дејствување” важно е што во суштина работи организацијата или пак како е официјално регистрирана во регистарот на организации?	Суштинскиот (доминантниот) сектор на дејствување на организацијата.
Годишен буџет (II.1.)		
54.	За кои години се однесуваат завршните сметки?	2011, 2012 и 2013 година.
55.	Годишни извештаи треба за 2011, 2012 и 2013 година (без 2014)?	Да.
56.	Дали критериумот “буџет” подразбира просечен буџет од изминатите 3 години?	Нема критериум „буџет“. Во делот II. Барање за грант, треба да се наведе просечниот буџет остварен во 2011, 2012 и 2013 година.
57.	Дали е потребна завршната сметка за 2014 година?	Не.
58.	Доколку апликацијата ја доставиме во јануари 2015, дали може и буџетот за 2014 година да го внесеме во просекот?	Не. Тој податок може да се наведе во резимето од самооценката (дел III).
59.	Дали е важен во било кој однос буџетот на ГО за тековната (2014) година?	Заради еднаков пристап на апликантите, не се бара буџет за тековната година. Ако е битно различен од просекот во претходните три години, може да се наведе во резимето на самооценката. Буџетот за 2014 година ќе биде побаран за избраните грантисти.
60.	Имаме проекти во коишто донаторите директно ги вложиле средствата кај конституентите (иако нашата ГО даде свој придонес со	Средствата што не се предмет на сметководството на организацијата, не може да бидат прикажани во делот II. Барање за грант од Пријавата.

	контактите, итн). Иако за тие средства ние имаме придонесено, тие не поминале низ наша сметка.	Тој податок може да се наведе во резимето од самооценката (дел III).
61.	Има неформални групи кои сега се регистрирани граѓански организации. Во претходните години (кога биле неформална група) имале средства. Дали тие средства при аплицирање ќе помогнат во тоа да тие граѓански организации имаат подобар однос за критериумот “буџет”?	Нема критериум „буџет“. Средствата што не се предмет на сметководството на организацијата, не може да бидат прикажани во делот II. Барање за грант од Пријавата. Тој податок може да се наведе во резимето од самооценката (дел III).
Барање за грант (II.3.)		
62.	Вредноста на грантот треба да биде наведена во точна сума или пак приближна?	Треба да се наведе еден износ меѓу 15 и 40 илјади швајцарски франци годишно.
63.	Деталниот буџет кога треба да се поднесе?	Не се бара детален буџет до крајниот рок за пријавување.
64.	Дали се можни отстапувања во буџетот?	Како што е наведено во Пријавата, II. Барање за грант , во оваа фаза не се бара детален буџет, туку само барано (очекувано) ниво на финансирање.
65.	Дали планирате корекции (во износот) во понатамошните чекори на програмата?	Во периодот од изборот на грантисти до склучувањето на договори со нив, ќе почне процесот на менторство во кој ќе се изработи детален буџет, кој ќе може да се разликува од барано (очекувано) ниво на финансирање наведено во пријавата.
Патокази (IV.)		
66.	Дали при пополнување на патоказите сите слабости треба да се внесат, или пак фокусот треба да се насочи во одреден правец?	Тоа е избор на апликантот.
67.	Се случува некои посилни организации да немаат потреба од почва (во патоказите). Дали сите полиња мораат да се пополнат?	Да, сите (полиња во) Патокази треба да се пополнат. Доколку нема потреба од посебни активности во некој од патоказите, тоа треба да се образложи во соодветното поле.
Прилози (VI.)		
68.	Каква дополнителна документација се бара при аплицирање?	Во делот VI од Пријавата и делот 9 од Водичот за апликантите се наведени документите кои треба да се приложат кон пријавата.
69.	49.Дали се бара скратен исказ од ЦРМ?	Да, скратен исказ од годишна сметка.
70.	Ве молиме да не известите што треба да достават оние здруженија што немаат завршни пресметки ниту пак приходи над 2.500 ЕУР во изминатите 3 години.	Известување издадено од ЦРМ дека организацијата нема приход во одредена година поголем од 2.500 евра.

71.	Дали се информиравте од Централен регистар и имате став за ЗГ кои имаат обрт на средства под 2.500 евра и поднесуваат само пријава?	Треба да се достави Известување од ЦРМ дека организацијата нема приход во одредена година поголем од 2.500 евра.
Д. ДРУГО		
72.	Доколку се добие институционален грант, дали МЦМС или некој друг ќе помогне во јакнењето на ГО?	За добитниците на институционални грантови ќе биде овозможено менторство од тимот на Цивика мобилитас и споделување на знаења и искуства со други граѓански организации преку платформи за соработка.
73.	Дали мониторирањето ќе го врши МЦМС?	Набљудувањето ќе се спроведе од целиот ЦМ тим предводен од НИРАС, вклучувајќи го и МЦМС. Додатно, Цивика Мобилитас ќе поддржи локална граѓанска организација или партнерство на локални граѓански организации преку грант за Набљудување, оценка и известување. Овој грант може да биде искористен од грантистите за да извршат надворешно набљудување и оценка на Цивика Мобилитас програмата и да известат за резултатите.